

Соопштение за полагање на испити во организација на К-ХТО, ГФ, во **јунска** сесија 2021 година, **втор** испитен рок, преку ZOOM, кај проф. Љупчо Петковски

Испитот ќе се одржи во виртуелната училница ХЛ со ID **806-808-2526**, лозинка **1112020**
Вториот испитен рок е на **29.6.2021**, Вторник, со почеток од 09:00 часот.

Испитот ќе се одржи по групи со најмногу 10 студенти. Затоа, студентите најдоцна до **27.6.2021** треба да изберат дали ќе полагаат во овој рок. Изборот по е-пошта да го достават на следната адреса fpanovska@gf.ukim.edu.mk

Поделбата по групи и почетокот на испитот за секоја група ќе може да ја симнете на **28.6.2021** од сајтот на К-ХТО <http://khito.gf.ukim.edu.mk/> или од сајтот на ГФ <http://gf.ukim.edu.mk/> односно [Огласна табла | Gradezen fakultet \(ukim.edu.mk\)](#)

Тие што ќе полагаат, мора да ги обезбедат следните услови:

- (1) Да го подесат така компјутерот да бидат видливи, но и да биде видлив работниот простор пред нив, каде ќе имаат 4-5 празни листови (за правење концепт) и прибор за пишување.
- (2) Да поседуваат индекс (или друг документ за идентификација),
- (3) Додека трае испитот да нема поместување и постојано да биде вклучено видео и аудио.
- (4) За да се намали шумот, пожелно е да користите слушалки (било какви, може и од мобилен телефон).

Секој студент испитната комбинација ќе ја добие на екран, по случаен избор. Времето за правење на концепт ќе биде најмногу 30 минути. Потоа, одговорите ќе бидат усмени, пред останатите студенти и пред професорот, односно со максимална транспарентност. Доколку некој не ги исполни наведените услови во тек на on-line испитот, тогаш ќе се заведе дека се откажал од полагањето на испитот.

За тие студенти, кои сè уште не го користеле програмот ZOOM, видеото со упатство за користење на апликацијата ZOOM (<https://zoom.us/>), за активно "on-line" следење на состанок (настава или испит), за поврзување со laptop (windows), може да погледнат на следниот сајт <https://www.youtube.com/watch?v=B1RU7gbkpNA>

Скопје,
15.6.2021 година

Проф. д-р Љупчо Петковски